



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Понтарина платена во готово.

Петок, 18 јануари 1946

БЕОГРАД

БРОЈ 6

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №г. 20. — Телефон 28-838.

29.

## УКАЗ

На основа членот 3 точка 12 Законот за Претседништвото на Уставотворната скупштина, Претседништвото на Уставотворната скупштина прогласуе

## ЗАКОН

**ЗА НАПОМЕНУЕЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 17 ЈУНИ 1931 ГОДИНА СО ИЗМЕНУЕЊАТА И ДОПОЛНУЕЊАТА ОД 14 СЕПТЕМВРИ 1940 ГОДИНА ИЗГЛАСАН ОД САВЕЗНА СКУПШТИНА И СКУПШТИНА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНА СКУПШТИНА НА ДЕНОТ 14 ЈАНУАРИ 1946 ГОД.**

### Член 1

Насловот на Законот за Народната банка на Краљевина Југославија се менуе и гласи: „Закон за Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија“.

Во чл. 1 на истиот Закон првата реченица се менуе и гласи:

„Народна банка на Краљевина Југославија ќе се вика од сега Народна банка на Федеративна Народна Република Југославија“.

### Член 2

Во текстот на Законот на Народната банка на Краљевина Југославија се внесуат овие изменуења:

1) називот „Краљевина Југославија“ и „Краљевина“ се заменуе со називот „Федеративна Народна Република Југославија“. Овој назив може да се употреби и во скратена форма: „ФНРЈ“;

2) Изразот „Краљев указ“ се заменуе со изразот „Указ на Претседништвото на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија“;

3) називот „Службени новини“ се заменуе со назив „Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

### Член 3

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

15 јануари 1946 година

Београд

Претседништво

На Уставотворната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседник,

др. И. Рибар, с. р.

30.

## УРЕДБА

**ЗА СТРУЧНАЦИТЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ВО ВАЗДУХОПЛОВСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА**

### Член 1

Стручниот персонал во ваздухопловството на Југословенската армија, кој по формацијата не завзема положај на офицери и чиновници, има да се разврста во четири категории, и тоа:

- а) стручњаци;
- б) специјалисти;
- в) постари специјалисти; и
- г) техничари.

### Стручњаци

Звањето на стручњак го стекнуат борците на отслужуење својот обавезен рок во ваздухопловството, кога претходно со успех ќе свршат прописани курсеви на соодветната стручна гранка на ваздухопловството.

Во таа категорија слагјаа сите овие стручни гранки на ваздухопловството за кои претходно е потребна обука на борците на специални курсеви, со траење најмалку 2 месеца а највекје 6 месеци.

Во таа категорија на стручните гранки влегуат: авионските стрелци, падобранците, слагачите на падобранот, минерите, саперите, маскирците, пожарниците, болничарите, оружарите, мотористите, шоферите, трактористите, вилкерите, електричарите, акумулатористите, лаборантите, фотолаборантите, радиостите-стрелци, радиотелеграфистите, радиогониометристите, телефонистите, телепринтистите, метеоролошките осматрачи, административците и складиштарите.

### Член 3

На стручњациите припаѓаат парични принадлежности предвидени со чл. 7 и 8 Уредбата за регулирање припадностите за лица на служба во Југословенската армија и морнарица според положајот на кој се навогјаат, како и додаток за време службанањето во Југословенската армија и морнарица предвиден со чл. 10 на истата Уредба.

### Специјалисти

### Член 4

Звањето на специјалиста го стекнуат свршените питомци на ваздухопловната школа на специјалистите, како и борците и подофицерите стручњаци, кои по отслужуењето на својот обавезен рок се јават и им се одобри понатамошно служење во ваздухопловството, а се оценети да располагаат со стручна способност и многу добра пракса за звање на специјалиста на соодветната гранка.

Во таа категорија на стручен персонал влегуат авиомеханичарите, механичарите-оружари, радиомеханичарите, електромеханичарите, фино-механичарите, ауто-механичарите и метеоролозите.

## Член 5

На специјалистите припаѓа месечна плата во износ од Дин. 800.—

## Постари специјалисти

## Член 6

Звањето на постар специјалиста го стекнуат специјалистите кои провеле во звањето на специјалист најмалку две години и кога ќе положат испит за постар специјалист.

## Член 7

На постарите специјалисти припаѓа месечна плата во износ од Дин. 1.500.—

## Техничари

## Член 8

Звањето на техничар го стекнуат постарите специјалисти кои провеле во звањето на постар специјалиста најмалку три години а претходно ќе положат испит за техничар.

## Член 9

Техничарите се разврстуат во пет платни групи без обзир на разредот на скапотитјата, и тоа:

V група со месечна плата од Дин. 3.000.—

IV група со месечна плата од Дин. 3.250.—

III група со месечна плата од Дин. 3.500.—

II група со месечна плата од Дин. 4.000.—

I група со месечна плата од Дин. 4.500.—

За стекнување право на техничар за преминување на повисока платна група потребно е да исполнат следните услови:

а) да провеле на работа во дотичната платна група најмалку 3 години;

б) да на работата покажале стручна способност, завикљивост и многу добра работност и да се со добро владане.

## Член 10

На специјалистите, постарите специјалисти и техничарите, покрај месечната плата предвидена со оваа Уредба, припаѓа додаток за време служењето во Југословенската армија и морнарица според чл. 10 од в) Уредбата за регулирање припадностите за лицата на служба во Југословенската армија и морнарица и фамилијарен додаток од членот 13 на иста Уредба.

## Член 11

Припадностите по оваа Уредба подлежат на опорезување како и припадностите на државните чиновници сем порезот на неженените.

## Член 12

Стручњаците, специјалистите и постарите специјалисти примаат од државата бесплатно храна, алишта и обувки и добиваат бесплатен стан во касарната.

На оженените стручњаци со подофицерски чин, на специјалистите и постарите специјалисти ќе се исплатуе храната и станот во пари, чија висина ќе се регулира со посебно наредување.

## Член 13

Стручњаците со чин подофицерски, специјалистите, постарите специјалисти и техничарите на служба во ваздухопловството можат за себе и за своите фамилии кои се должни да ги издржаваат, да набавуваат сите артикли по цените на коштането од војните магацини по таблицата која ќе ја одредат надлежните оделења на Министерството за народна одбрана.

## Член 14

Категорисањето на постојеките кадри на стручњаци и специјалисти во ваздухопловството во звање на стручњаци, специјалисти, постари специјали-

сти и техничари ќе извршат специјални комисији на Командата на ваздухопловството, на ваздухопловните области команди, штабовите на ваздухопловните дивизии, штабовите на ваздухопловните пукови и команди на аеродромите I ред, секоја за персоналот во својот органски состав.

Комисијата за категорисање ја образуваат:

командантот на дотичната единица, на командата или установата;

политичкиот комесар;

начелникот на Персоналното оделење или шефот на Персоналниот отсек односно персоналниот референт; и

по формацијата најстариот раководилец на дотичната стручна гранка.

Решењето за признавање и доделување звањето на стручњак и специјалиста ќе донесуваат штабовите на ваздухопловните дивизии и на нив рамни команди и установи на ваздухопловството.

Решењето за признавање и доделување звањето на постари специјалисти и техничари ќе донесе Командата на ваздухопловството.

## Член 15

Независно од одредбите на чл. 4, 6 и 8 на оваа Уредба може да се преведат:

1) Во звање на специјалист;

борците и подофицерите на соодветните стручни занаети, кои подлежат на демобилизација, а желаат и натаму да останат во ваздухопловството на Југословенската армија ако служеле во НОВ и ПОЈ и Југословенската армија и морнарица најмалку 18 месеци а од тоа најмалку 6 месеци во ваздухопловството на Југословенската армија, а се оценети да располагаат со стручна способност и пракса за обавување должностите предвидени за специјалисти и со своето досегашно држење, заложување и пожртвованоста во работата тоа го заслужуваат.

2) Во звање на постар специјалиста:

подофицерите на соодветните стручни занаети, кои подлежат на демобилизација, а сакаат и натаму да останат во ваздухопловството на Југословенската армија, ако служеле во НОВ и ПОЈ и Југословенската армија и морнарица најмалку 18 месеци а од тоа најмалку година дена во ваздухопловството на Југословенската армија, а оценети се да располагаат со стручна способност и пракса за обавување должностите предвидени за постари специјалисти и со своето досегашно држење, заложување и пожртвованоста во работата тоа го заслужуваат.

3) Во звање на техничари:

борците и подофицерите на соодветните занаети, ако служеле во НОВ и ПОЈ и Југословенската армија и морнарица најмалку 2 и пол години, а од тоа провеле најмалку 16 месеци во ваздухопловството на НОВ и ПОЈ и Југословенската армија.

Исклучително од прописите на оваа Уредба, можат да се постават на звање на специјалисти, на постари специјалисти и техничари во ваздухопловството лица од прагјанството, армијата и морнарицата, со ванредна стручност и нарочна специјалност, иако не ги исполнуваат условите предвидени со оваа Уредба. По ова ќе донесе решение:

а) за специјалисти и постари специјалисти Командата на ваздухопловството;

б) за техничари Министерството на народната одбрана.

## Член 16

Преведувањето и поставувањето на персоналот на ваздухопловството на звање стручњаци, специјалисти, постари специјалисти и техничари има да се изврши во број кој е предвиден со формацијата на ваздухопловството.

## Член 17

Толкувањето на оваа Уредба како и напастането за нејзиното применување ќе го издаде Министерството на народната одбрана.

## Член 18

Оваа Уредба добива обавезна сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 5

7 јануари 1946 година  
Белград

Претседник на Министерскиот совет  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

31.

## УРЕДБА

ЗА СПЕЦИЈАЛНИОТ ВАЗДУХОПЛОВЕН ДОДАТОК  
НА ПЕРСОНАЛОТ НА СЛУЖБА ВО ВАЗДУХО-  
ПЛОВСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА

## Член 1

Месечниот специјален ваздухопловен додаток на персоналот на служба во ваздухопловството на Југословенската армија се одредува према врстата и природата на службата која ја врши, звањето и положајот на кој се наоѓа.

## Член 2

Специјалниот ваздухопловен додаток по оваа Уредба тече од 1 февруари 1946 година. Исплатата ќе се врши секој месец унапред. Во случај промена на службата, звањето или положајот, која би предизвикала промена на висината на додатоките, новиот додаток ќе се исплатува од првиот ден на наредниот месец по наставалата промена.

## Член 3

На име на специјалниот ваздухопловен додаток припаѓа:

а) на командантите на бомбардерските и транспортните ваздухопловни пукови и дивизиони 1600.— динари;

б) на сите активни летачи на служба во бомбардерските и транспортните единици, на наставниците за летање и пробните пилоти на положај на командант на баталјон и начелник на бригада 1300.— динари;

в) на командантите на ловциските и јуришните ваздухопловни пукови и дивизиони 1100.— динари;

г) на сите активни летачи на служба во бомбардерските единици, на наставниците за летање и пробните пилоти на положај залучно до аѓутант на баталјон 1000.— динари;

д) на сите активни летачи на служба во ловциските и јуришните летачки единици и во аеропланите за врска на положај командант на баталјон и начелник на бригада 900.— динари;

ѓ) на сите активни летачи на служба во ловциските и јуришните летачки единици и во аеропланите за врска на положај залучно до аѓутант на баталјон 800.— динари;

е) на ситот технички персонал на работа на аеропланите во бомбардерските, транспортните и школските единици 600.— динари;

ж) на летачи стручњаци 500.— динари;

з) на ситот технички персонал на работа на аеропланите во летачките и јуришните единици и, на аеропланите за врска 500.— динари;

и) на штабниот персонал со летачко звање 500.— динари;

ј) на стручњаци на работа на аеропланите во летачките единици 250.— динари.

## Член 4

Специјалниот ваздухопловен додаток не подлежува на опорезување.

## Член 5

Толкуењето на оваа Уредба, како и напатствието за нејзиното применување ќе ги издаде Министерството на народната одбрана.

## Член 6

Оваа Уредба добива обавезна сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6

7 јануари 1946 година  
Белград

Претседник на Министерскиот совет  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

32.

## РЕШЕЊЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ  
ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА НА НАЈМЛАДИТЕ  
ГОДИШТА И ДРУГИ ПАРТИИ ПОСТАРИ  
ГОДИШТА, ХРАНИТЕЛИ И СИТЕ ЖЕНИ ОД  
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА  
МБ. БР. 15100 ОД 1 НОЕМВРИ 1945 ГОДИНА  
 („СЛУЖБЕН ЛИСТ“ БР. 85/45)

Како знатен број лица, отпуштени од Југословенската армија (морнарица) во времето од 1 мај 1945 година па до објавувањето на Законот за демобилизација на најмладите годишта и други партиципостари годишта на обвезници, хранители и сите жени од Југословенската армија и морнарица од 26 октомври 1945 година не успеа до 31 декември 1945 година да поднесе молби за признавање правата стечени со овој Закон, кој рок е прописан со чл. 6 на Правилникот за извршување помениот Закон МБ. бр. 15100 од 1 ноември 1945 година, тоа на основа чл. 6 на тој Закон

## р е ш у а м :

Рокот за поднесување молби по чл. 6 на Правилникот за извршување Законот за демобилизација МБ. бр. 15100 од 1 ноември 1945 година („Службен лист“ бр. 85/45) да се продолжи до 30 јуни 1946 година.

Во врска со ова во чл. 6 (став втори) на овој Правилник да се внесе измена, така да се место „31 декември 1945“ стави „30 јуни 1946 година“.

МБ. бр. 596

11 јануари 1946 година  
Белград

Претседник на Министерскиот совет  
и Министер на народната одбрана,  
Маршал на Југославија  
Јосип Броз-Тито, с. р.

33.

На основа чл. 12 и 13 Законот за поштанско-штедниот, чековниот и вирманскиот промет донесувам

## РЕШЕЊЕ

ЗА КАМАТАТА НА ШТЕДНИОТ УЛОГ КАЈ  
ПОШТАНСКАТА ШТЕДИОНИЦА

1. Поштанската штедионица плаќа по редовните штедни улози 3% камата годишно.

По овие улози улагачот може да располага на пошта до 500.— динари на ден, а на благајните на Поштанската штедионица иди преку штедна упуќ

лица преку пошта до 10.000 — динари месечно. Износите преку 10.000.— до 20.000 динари се исплатуат по истекот на откажаниот рок од 1 месец; преку 20.000.— до 50.000.— динари уз отказни рок од 2 месеца и преку 50.000.— динари уз отказни рок од 3 месеци. Додека е во тек отказот на 1 или 2 месеца, не може да се направат поновни отказ на истиот рок. Дадениот отказ не ја исклучува можноста на ползуењето на месечните квоти. Неисползуваните квоти во еден месец не можат да се исползуваат во подоцните месеци. Доколку на улагачот хитно му се потребни пари Поштанската штедионица може хитно да му го исплати улогот и пред истекот на откажаниот рок уз одбиток на есконтната камата од 1% годишно, за времето додека би траел откажаниот рок.

II. На улозите, платливи по гледање, Поштанската штедионица плаќа 2% камата годишно. Износот на овие улози не е ограничен, али каматата се одобруе само на износот на улогот до 100.000.— динари.

III. На улозите со договорен отказни рок од 1 година Поштанската штедионица плаќа 4% камата годишно. Доколку на улагачот, хитно му се потребни пари, Поштанската штедионица може да го исплати улогот и пред истекот на отказниот рок уз одбиток на есконтната камата од 2% годишно, за времето додека би траел отказниот рок.

IV. Ова Решење влегуе во сила на 1 јануари 1946 година.

ПШ. I бр. 5481

31 декември 1945 година

Белград

Министер на  
Сретен Жујовиќ, с. р.

### 34.

#### ЗВАНИЧНА ОБЈАВА

#### ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИЈАЦИЈАТА ОД ГЕРМАНИЈА, ШВЕДСКА, НОРВЕШКА И ДАНСКА

На основа чл. 5 Законот за земање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината, и на припадниците на војните формации кои служеле на окупаторот и побегнале во странство, а во согласност со Министерот на народната одбрана,

објавувам:

да репатријацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Германија, Шведска, Норвешка и Данска е завршена.

Рокот од два месеца по ставот 1 чл. 2 Законот за земање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата југословенска војска ќе започне да тече во секоја од споменатите земји по истекот од 8 дена од денот кога нашето дипломатско односно војното претставништво истакне во своите службени простори званична објава оти репатријацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од односната земја е завршена.

Дипломатските односно војните претставништва во односните земји ќе објават на уобичаен начин и преку штампата и радиото, оти репатријацијата е завршена како и денот од кога тече рокот од два месеца после кој настапуваат последици по Законот за земање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата југословенска војска за лица кои не ќе дадат изјава оти се спремни да се вратат во татковината.

Бр. 101

11 јануари 1946 година

Белград

Министер на внатрешните работи,  
Влада Зечевиќ, с. р.

### 35.

На основа членот 2 Законот за поштанско, телеграфско-телефонските такси, со Решењето на Министерот на поштите, телеграфите и телефоните од 17 декември 1945 година бр. 18601, а во споразум со Министерот на финансите од 31 декември 1945 година V бр. 14297, прописана е со важност од 15 јануари 1946 година

#### ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКА ТАКСЕНА ТАРИФА

##### ПОШТАНСКА ТАКСА

###### 1. ПИСМА

###### Во внатрешниот саобраќај:

Преку	до	20 гр.	2.50 Дин.
20 гр.	50 "	4.— "	
50 "	250 "	6.— "	
250 "	500 "	9.— "	
500 "	1000 "	15.— "	
1000 "	2000 "	25.— "	

Најголема тежина 2 кг.

###### Во меѓународниот саобраќај:

Преку	до	20 гр.	5.— Дин.
20 гр. за секои	20 гр. или дел	—	2.50 Дин.

Најголема тежина 2 кг.

###### 2. ДОПИСНИЦИ

###### Во внатрешниот саобраќај:

Отворена	—	—	—	—	1.50 Дин.
----------	---	---	---	---	-----------

###### Во меѓународниот саобраќај:

Отворена	—	—	—	—	3.— Дин.
----------	---	---	---	---	----------

Затворени дописници се франкираат како писма најмала тежина.

###### 3. ТИСКАНИЦИ

###### Во внатрешниот саобраќај:

Преку	до	50 гр.	1.— Дин.
50 гр.	100 "	2.— "	
100 "	250 "	3.— "	
250 "	500 "	4.— "	
500 "	1000 "	5.— "	
1000 "	2000 "	9.— "	
2000 "	3000 "	16.— "	

###### Во меѓународниот саобраќај:

за секои	50 гр. или дел	на оваа тежина	1.— Дин.
----------	----------------	----------------	----------

Најголема тежина за внатрешни и меѓународни саобраќај 2 кг.а ако е една поврзана књига 3 кг.

###### 4. ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА

###### 1. Весници

За секој примерок адресиран	неадресиран	вратен
до 100 гр.	0.10 Дин.	0.05 Дин.
преку 100 "	0.20 "	0.10 "
200 "	0.30 "	0.15 "
300 "	0.40 "	0.20 "
400 "	0.50 "	0.25 "

###### 2. Списанија

За секој примерок адресиран	неадресиран	вратен
до 100 гр.	0.12 Дин.	0.06 Дин.
преку 100 "	0.25 "	0.15 "
200 "	0.35 "	0.17 "
300 "	0.45 "	0.22 "
400 "	0.55 "	0.27 "

За прилози кој не се однесуваат на дотичните новини или часописи се наплатуе на име такса за секој 100 прилози или дел на овај број 5 динари. Тежината на еден прилог не може да премине 30 гр.

За новини и часописи кој ги испраќат уредништвата се наплатуе такса во готово, а за вратени примерци се наплатуе такса во франко марки. Најмала такса кај враќањето е 1 динар.

**5. КНИЖЕВНИ ОГЛАСИ**

**Во внатрешниот саобраќај:**

за секој примерок до 100 гр. — 0.20 Дин.  
Такса се наплатуе во готово како и за весници и списанија кои уредништвата ги праќат.  
Најмала тежина 500 гр.

**6. ИСПУПЧЕНИ ОТИСЦИ ЗА СЛЕПИ**

Штампани предмети со испупчени букви-рељефи за слепи за секои 1000 гр. или дел на оваа тежина 0.50 Дин.

Иста такса се наплатуе за внатрешни и меѓународни саобраќај.

Најмалена тежина за внатрешни и меѓународни саобраќај 7 кгр.

**7. ПОСЛОВНИ ПАПИРИ**

**Во внатрешниот саобраќај:**

Преку	до	50 гр.	2.— Дин.
50 гр.	"	100 "	2.50 "
"	"	250 "	3.— "
"	"	500 "	4.— "
"	"	1000 "	6.— "
"	"	2000 "	10.— "

Најголема тежина 2 кг.

**Во меѓународниот саобраќај:**

За секој 50 гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин.

Најмала такса 4.— Дин.

Најголема тежина 2 кг.

**8. РОБНИ ОГЛЕДИ**

**Во внатрешниот саобраќај:**

Преку	до	50 гр.	1.— Дин.
50 гр.	"	100 "	1.50 "
"	"	250 "	2.— "
"	"	500 "	3.— "

Најголема тежина 500 гр.

**Во меѓународниот саобраќај:**

За секој 50 гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин.

Најмала такса 2.— Дин.

Најголема тежина 500 грама.

**9. МЕШОВИТИ ИСПРАТКИ**

**Во внатрешниот саобраќај:**

За секои 50 гр. или дел на оваа тежина 0.50 Дин.  
Ако мешовитата испратка содржи и робни огледи најмала такса изнесуе 2.— Дин.

Најголема тежина 2 кг. со тоа да робните огледи можат да бидат највекје 500 гр.

**Во меѓународниот саобраќај:**

За секој 50 гр. или дел на оваа тежина 1.— Дин.

Ако мешовитата испратка содржи и робни огледи најмала такса изнесуе 2.— Дин.

Можат да се групират тисковини, пословни папири и робни огледи.

Најголема тежина 2 кг. со тоа, да робните огледи можат да бидат највекје 500 грама.

**10. ПОШТАНСКИ УПУТНИНИ**

**Во внатрешниот саобраќај:**

Преку	до	50 Дин.	2.— Дин.
50 "	"	100 "	3.— "
"	"	250 "	5.— "
"	"	500 "	7.— "
"	"	1000 "	10.— "
"	"	2500 "	15.— "
"	"	5000 "	20.— "

За телеграфски упутници се наплатуе покрај такса за упутнички износ уште и такса за хитна достава и такса за упутничка телеграма, према бројот на зборовите.

Такса се наплатуе во готово.

**Во меѓународниот саобраќај:**

Преку	до	100 Дин.	4.50 Дин.
100 "	"	200 "	5.— "
"	"	300 "	5.50 "
"	"	400 "	6.— "
"	"	500 "	6.50 "
"	"	600 "	7.— "
"	"	700 "	7.50 "
"	"	800 "	8.— "
"	"	900 "	8.50 "
"	"	1000 "	9.— "

Со една упутница не може да се испрати више од 1000 Динари.

За исплата приспелите упутници од иностранство приликом исплатата се наплатује од примањача следна такса:

**а) Такса за исплата упутниците дома**

Преку	до	100 Дин.	1.— Дин.
100 Дин.	"	1000 "	2.— "
"	"	3000 "	3.— "
"	"	5000 "	5.— "

**б) Такса за исплата упутниците во пошта до 5000 Дин. 1.— Дин.**

**11. ЧЕКОВНИ ПРОМЕТ**

**1. Уплата**

Преку	до	50 Дин.	0.50 Дин.
50 Дин.	"	100 "	1.— "
"	"	250 "	1.50 "
"	"	500 "	2.— "
"	"	1000 "	2.50 "
"	"	2500 "	3.— "
"	"	5000 "	4.— "
"	"	10000 "	6.— "
"	"	25000 "	8.— "
"	"	50000 "	10.— "
"	"	100000 "	12.— "

За секои други 100000 дин. или дел на овој износ се наплатује уште по 2.— дин. Оваа такса се наплатуе од уплатилецот во готово.

**2. Исплата**

**а) Такса за исплата чековни упутници дома:**

Преку	до	100 Дин.	1.— Дин.
100 Дин.	"	1000 "	2.— "
"	"	3000 "	3.— "
"	"	5000 "	5.— "

За износи кои се преку 5000 динари а се исплатуат по нарочита дозвола, се наплатуе такса 7.— Дин.

**б) Такса за исплата чековни упутници во пошта:**

Преку	до	500 Дин.	1.— Дин.
500 Дин.	"	2500 "	2.— "
"	"	5000 "	3.— "
"	"	5000 "	5.— "

Оваа такса се наплатуе од корисникот и се лепи на грбот на чековната упутница во порто марки.

**12. ПОШТАНСКИ НАЛОЗИ**

**Во внатрешниот саобраќај:**

Покрај таксата на препораченото писмо према тежината се наплатуе и такса за поднесуење 2.— Дин.

**13. МАЛИ ПАКЕТИ**

Само во меѓународниот саобраќај со земјите кои пристапаат на таа служба.

- 1) За секои 50 гр. или дел на оваа тежина — 2.— Дин.  
Најмала такса — — — — — 7.50 "
- Најголема тежина 1 кг.
- 2) За испорака мал пакет во пошта — 7.— "
- 3) За испорака мал пакет дома — — 10.— "

Такса под 2 и 3 се наплатуе од прималецот и леги на испратката во порто марки.

#### 14. ВРЕДНОСНИ ПИСМА

##### Во внатрешниот саобраќај

а) Такса по тежина:  
Оваа такса се состои од такса на препораченото писмо иста тежина.

б) Такса по вредност:

	до	100 Дин.	2.— Дин.
Преку 100 Дин.	"	500 "	3.— "
"	500 "	1000 "	6.— "
"	1000 "	2500 "	10.— "
"	2500 "	5000 "	15.— "
"	5000 "	10000 "	20.— "
"	10000 "	100000 "	за секои 1000 Дин. или дел на оваа свота, уште по 1.— Дин.
Преку 500.000.— Дин.	за секои 1000 Дин.	или дел на оваа свота уште по 0.50 Дин.	
Преку 1.000.000.— Дин.	за секои 1.000.— Дин.	или дел на оваа свота уште по 0.25 Дин.	

Такса под а) и б) се наплатуе од испраткјачот при предавања на испратките.

#### 15. ПАКЕТИ

##### Во внатрешниот саобраќај:

1) Такса по тежина:

	до	1 кг.	7.— Дин.
преку 1 — — "	3 "	— — "	12.— "
" 3 — — "	5 "	— — "	16.— "
" 5 — — "	10 "	— — "	25.— "
" 10 — — "	15 "	— — "	35.— "
" 15 — — "	20 "	— — "	45.— "

2) Такса по вредност.

Такса по вредноста кај пакетите е иста како и таксата по вредноста кај вредносни писма.

#### 16. ПАКЕТИ СО СВЕЖ ЕМИШ

##### Во внатрешниот саобраќај:

	до	6 кг.	7.— Дин.
преку 6 — — "	9 "	— — "	10.— "
" 9 — — "	12 "	— — "	12.— "

#### 17. ПРЕПОРАЧАНО РАКОВАЊЕ

Во внатрешниот саобраќај — — — 5,50 Дин.  
Во меѓународниот саобраќај — — — 7.— "

#### 18. ОТКУПНИ ИСПРАТКИ

##### Во внатрешниот саобраќај:

Сем редовната такса, се пракја кај продавањето на откупните писмени испратки и вредносни писма уште и такса за предочење (презентирање) такса од 2.— Динара.

Од наплатената откупнина кај препорачаните писмени испратки и вредносни писма, се одбива упутничката такса и таксата за упутничката вредносница а остатокот се пракја на пракјачот на поштанска упутница. Кај пакетските откупни испратки пракја пракјачот по случај на предавањето сем редовните такси и упутничка такса.

#### 19. ПОВРАТНИЦА И ИСПЛАТНО ОБАВЕДУЕЊЕ

##### При предавањето

Во внатрешниот саобраќај — — — 5.— Дин.  
Во меѓународниот саобраќај — — — 5.50 "

##### После предавањето:

Во внатрешниот саобраќај — — — 6.50 Дин.  
Во меѓународниот саобраќај — — — 7.— "

#### 20. ХИТНА ДОСТАВА

##### Во внатрешниот саобраќај:

Во потесно доставно подручје:  
за писмоисни испратки и вредносни писма — — — — — 6.— Дин.

за пакети до 3 кг. тежина — — — — — 12.— "  
за пакети преку 3 кг. тежина наплатује се такса за хитна достава на извештајот за приспењето — — — — — 6.— "

##### Во внатрешниот саобраќај:

За писмоисни испратки и вредносни писма — — — — — 10.— "  
За пакети без обзир на тежина — — — — — 14.— "

#### 21. КУТИИ СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ

Можат да се испратат само во меѓународниот саобраќај по следната тарифа:

- а) За секои 50 гр. или дел на оваа тежина — — — — — 5.— Дин.  
Најмала такса по тежината — — — — — 14,50 "
- б) Према износот на означената вредност за секои 300 зл. фр. или дел од оваа сума по — — — — — 9.— "
- в) Такса за препорачано ракуење за странство — — — — — 7.— "

#### 22. ПРАКЈАЊЕ ПО ПРИМАЧОТ И ВРАКЈАЊЕ НА ИСПРАТКИТЕ

За пракјање пакети по примачот или вракјање на истите се засметуе такса по тежината, извештај за довогјањето (за пакети од странство) и такса по вредноста ако е оваа означена, како и евентуална лежаринска такса.

Сите овие такси се наплатуат од примачот, односно лицето на кое испратката му се испорачуе и се лепат во порто марки на спроводниот лист.

#### 23. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОВОГЈАЊЕТО

##### Во меѓународниот саобраќај:

За местата кај што се вредносни писма и пакети испорачуат на пошта за извештај за довогјањето се наплатуе 2.— Дин.

Таксата се наплатуе од примачот и се лепи на извештајот во порто марки.

#### 24. ДОСТАВУЕЊЕ НА ВРЕДНОСНИ ПИСМА И ПАКЕТИ ДОМА

##### Во меѓународниот саобраќај:

За испорачка во местата кај што се врши доставата дома се наплатуе од примачот:

а) за вредносни писма:

	до	5000 Дин.	2.— Дин.
преку 5000 "	10000 "	— — — — —	3.— "
" 10000 "	— — — — —	— — — — —	5.— "

б) за пакети:

	до	5 кг.	3.— Дин.
преку 5 "	10 "	— — — — —	5.— "
" 10 "	20 "	— — — — —	6.— "

Такса се лепи во порто марки на доставна исправа.

#### 25. ЛЕЖАРИНА

За пакети кои не се подигнат од пошта во рок, за секој ден за кој треба да се наплати лежарина се наплатуе:

За пакети без вредност како и до 1000.— Дин. вредност — — — — — 2.— Дин.  
За пакети преку 1000.— Дин. вредност — — — — — 3.— "  
Најполема лежаринска такса изнесуе — 90.— "

#### 26. КУПОН ЗА ОДГОВОР

##### Само во меѓународен саобраќај:

Продајката вредност на купонот — — — 8.— Дин.  
Купоните на страните управу се заменуат со една или повеќе марки кои претставуат вредност на таксата од обично писмо за странство на најниската стопа на тежината.

#### 27. КАРТА ЗА ИСТОВЕТНОСТ

За издавање карта за истоветност се наплатуе такса во износ од 13.— Дин. од кои 10.— Дин. се лепит во франко марки на самата карта.

# ОГЛАСНИ ДЕО

## ТАРИФА

**ОГЛАСНИХ ТАКСА ЗА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ“ ЗА ЈЕДНО ОГЛАШАВАЊЕ**

	Динара
1) а) Сви службени огласи државних, земљских, народноослободилачких и црквених устаова и школа наплаћиваће се од једне рчи — — — — —	1.—
б) Табеларни слог плаћа се од 1 см. у једном ступцу — — — — —	3.—
2) За сва оглашавања приватних лица и установа наплаћиваће се од једне речи — — — — —	2.—
3) Огласи привредних предузећа (државних и приватних) као што су: протоколације, регистрације, скупштине и зборови, лиценцијације, конкурси, промене управних одбора и томе слично, наплаћиваће се од једне речи — — — — —	4.—
4) а) Биланси привредних предузећа наплаћиваће се до половине стране — — — — —	1.500.—
а преко половине до целе стране — — — — —	3.000.—
б) Биланси у табели наплаћиваће се три пута више.	
5) Службена саопштења, регистрације и томе слично, привредних задруга и њихових савеза основаних по Закону о привредним задругама, хумана удружења задужбине и томе слично наплаћиваће се од једне речи	
6) Судски огласи од речи наплаћиваће се	
<b>НАПОМЕНА:</b>	
1) На све огласе плаћа се такса по Тар. бр. 8 тачка 3 Закона о таксама и то:	
а) За ситне огласе до 20 квадратних сантиметара површине — — — — —	2.—
б) За огласе преко 20 до 50 квадратних сантиметра површине — — — — —	5.—
в) За огласе преко 50 до 100 квадратних сантиметра површине — — — — —	35.—
г) За огласе преко 100 до 400 квадратних сантиметара површине — — — — —	70.—
д) За огласе преко 400 квадратних сантиметара површине за свако оглашавање — — — — —	150.—
ђ) За штампање службеног огласа а по предмету приватних лица плаћа се од 1 огласа за једно штампање државне таксе — — — — —	5.—
2) Огласи се објављују хронолошким редом. Ако се жели прекоредна публикација, плаћа се за текст 100%, а за табеларни слог 300% више.	
3) Огласи везани за рок морају бити предати најмање пет дана од дана када је рок за објављивање.	
4) Ако оглашивач жели да купи и „Службени лист“ у коме ће оглас бити објављен, дужан је да положи још и 10.— динара по примерку.	

Ова тарифа ступа на снагу 1 јануара 1946 године.

Директор,  
Сл. М. Нешовић, с. р.

## СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

**ДРЖАВНИ МАТИЧАР, РИБИЦА**  
Објава о склапању брака

Објављујем, да ниже наведени брачници желе међу собом брак склопити и то:

**Младожења:** Судар Душан, нежењен, радник, српске православне вере, рођен 15 маја 1909 године у Доњем Полоју, син пок. Судар Милица и пок. Карас Станке.

**Невеста:** Беатовић Савка, неудата, домаћица, српске православне вере, рођена 1 јануара 1925 године у Братунцима, станује у Братунцима, кћи пок. Беатовић Павла и Илић Стајисаве.

Позивам све оне, који што имају против намереног брака именованих брачника или ако за то постоје какве брачне сметње да то мени лично или путем општине односно матичарског звања у месту пријаве.

12 новембра 1945 године  
Рибица

12809 1-1

## СУДСКИ ОГЛАСИ

**СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА**  
Амортизација уложне књижице

По предмету поништаја уложне књижице бр. 13092, која гласи на име Јосипа и Јеше Рубеновића или на доносиоца, а издата је од Београдске општинске штеднионице на суму од 11032,50 дина. Срески суд за I рејон града Београда објављује да је предлагач Рубен Рубеновић, чиновник, навео да је поменути књижица његове деце нестала.

Позива се свако у чијим се рукама налази горе означена књижица да у року од шест месеци од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“ означену књижицу достави овоме суду или поднесе приговоре противу поништаја исте. У противном, по истеку горњег рока, суд ће напред означену књижицу огласити неважећом.

Бр. 6276/45-2. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 22 децембра 1945 године. 371 1-1

**Протоколација радње Петра Ст. Бадера**

На основу овлашћења Народноослободилачког одбора, Одељење за трговину, занатство и индустрију, Отсека за радње у Београду бр. XII 1380 од 12 фебруара 1945 године отворио сам у Београду радњу мануфактурну, галантеријску и парфимеријску — на мало, коју ћу водити под фирмом:

Петар Ст. Бадер

Фирму ћу сам пуноважно потписивати и задуживати.

Седиште радње је у Београду, Кнез Михајлова 28. У Београду 4 јануара 1946 године.

Срески суд за I рејон града Београда тврди, да је Петар Ст. Бадер садржину овог огласа, који му је од стране суда прочитан, као и потпис на истом у свему за своје признао и потписао, као и да је такса у динара 517,50 у таксеним маркама по Тар. бр. 19, 31/1, 41, 30 Закона о судским таксама као и динара 33 суд. доприноса у готову прописно наплаћена и поништена.

Судија,

Љ. Милосављевић

Фи бр. 34/46. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 4 јануара 1946 године. 198 1-1

**СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА****Проглашењем умрлим Боривоја Срећковића**

Боривоје Срећковић, електричар Београдске централе, на дан 16 марта 1941 године отишао је на вежбу и од тада се о њему ништа не зна.

Према томе сматра се, да је наступила законска претпоставка смрти из § 51 Грађанског закона и по молби Станке Срећковић, домаћице из Београда, Бистричка 9, жене Боривоја Срећковића, отвара се поступак ради проглашења за умрлог.

Стога се позива свако ко би ма шта знао о несталим Боривоју, да то јави овоме Суду.

Исто тако позива се и Боривоје Срећковић да дође пред овај суд или да се на који други начин суду јави.

После рока од једне године, од дана штампања овог огласа, одредиће Суд рочиште и по саслушању, предлагача одлучити о захтеву проглашења за умрлог.

Бр. 10539/45. — Од Среског суда за II рејон града Београда, 22 децембра 1945 године. 402 1-1

**СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА****Амортизације полисе**

Срески суд за III рејон града Београда по предлогу Катице Мањић домаћице из Београда објављује да је изгубљена полиса за осигурање живота код осигуравајућег друштва Београдске задруге гласећа на име осигураника Катице Мањић углавном следеће садржине:

Полиса број 52957 осигураника Катице Мањић домаћице из Београда на суму од динара 50.000 код осигуравајућег друштва Београдске задруге у Београду.

Позива се сваки онај у чијим се рукама горња полиса налази да је у року од 6 месеци од дана објављивања овога огласа у „Службеном листу“ донесе суду, а други учесници имају право да у истом року ставе приговоре противу предлога ради поништаја изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку овога рока исту огласити за уништену.

Р. бр. 38/46. — Од Среског суда за III рејон града Београда, 12 јануара 1946 године. 331 1-1

**ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД****Постављења скрбника**

Тужилац Зора Фар, рођена Јовановић, из Београда, поднела је Окружном суду за град Београд противу туженика Ђуре Фар, тужбу ради развода брака.

По овој тужби одређује се рочиште за усмену расправу у овом суду на дан 19 фебруара 1946 године у 10½ часова.

Пошто је боравак туженика непознат, поставља му се ради заштите његових права за скрбника Крста Каралић, адв. припр. из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност док не дође пред суд или не именује пуномоћника.

Бр. По 406/46. — Од Окружног суда за град Београд, 14 јануара 1946 године. 405 1-1

Тужилац Љубица К. Љахов-Поповић поднела је противу др. Кирила Н. Љахова, лекара Окружном суду за град Београд, тужбу ради развода брака.

По овој тужби заказана је расправа код овога суда за дан 25 јануара 1946 године у 9 часова.

Како је боравиште тужене странке непознато, то јој се ради заштите њених интереса поставља за скрбника Петар Аранђеловић, адвокат из Београда, који ће је заступати на њен трошак и опасност све док се иста не појави пред овим судом или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. 307/46. — Од Окружног суда за град Београд, 5 јануара 1946 године. 354 1-1

Тужилац Јулијана Николић, поднела је противу Бранка Николића, келнера из Београда, код Окружног суда за град Београд, тужбу ради развода брака.

По овој тужби заказана је расправа код овога суда на дан 1 фебруара 1946 године у 9.30 часова.

Како је боравиште тужене стране непознато то јој се ради заштите њених интереса поставља за скрбника Тома Деспотовић, адвокат, који ће је заступати на њен трошак све док се иста не појави пред судом или не именује себи пуномоћника.

Од Окружног суда за град Београд, 4 јануара 1946 године. 363 1-1

**ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ****„ЗВЕЗДА“ А. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД**

Одржаће ванредни збор акционара на дан 25 фебруара 1946 године у 16 часова после подне, у својим канцеларијама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, са овим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) примање к знању поднетог биланса за 1945 годину и
- 3) бирање Управе и то: 5 чланова за Управни и 3 члана за Надзорни одбор.

Позивају се акционари који желе учествовати на овом збору, да депонују акције код Банке „Златибор“ а. д. у Београду најкасније до 21 фебруара 1946 године закључно.

394 1-3

Управни одбор

**ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „СЛАВИЈА“ А. Д.**

Позива све акционаре на редован збор акционара, који ће се одржати на дан 23 фебруара 1946 године у 11 часова пре подне у просторијама Београдске трговачке банке у Београду угао Кнез Михајлове и Вука Караџића ул. са следећим дневним редом:

- 1) избор секретара збора и два оверача записника;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду у 1945 години;
- 3) решавање о поднетим извештајима и давање разрешнице члановима оба одбора;
- 4) избор потребног броја чланова за Управни и Надзорни одбор и
- 5) предлози и питања.

Позивају се акционари, да акције односно потврде за учествовање на збору, депонују код поменуте банке или у друштвеној канцеларији у Кнез Михајловој ул. бр. 17 најкасније до 15 фебруара 1946 године закључно.

392 1-3

Управа  
Текстилне индустрије „Славија“ а. д.**СВЕТЛОСТ А. Д. ВЛАДИМИРЦИ**

Одржаће редован збор акционара 17 фебруара 1946 године, у свом локалу у Владимирцима.

Дневни ред:

- 1) конституисање;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду у протеклој години;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору;
- 4) предлози;
- 5) бирање Управног и Надзорног одбора.

Депонување акција у друштвеној канцеларији до 14 јануара 1946 године.

335 2-3

Светлост а. д. Владимирци



## ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Илија Лазић, Београд. 8608 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА број 285604 издата на име Милана Ж. Јовичића изгубљена је и оглашава се неважећом. 13227 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 288389 издата на име Вулић Новице изгубљена је и оглашава се неважећом. 8681 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Миша Мајорски, Бела Црква. 8647 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 293524 на име Радојевић Бранка, оглашава се неважећом. 8633 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 24204 на име Најман М. Љубовита, оглашава се неважећом. 8632 1-1
- ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Лука Грбић, 340 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 00519 оглашавам неважећу. — Шупут Мира, Косовска 43. 343 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА на име Лазар Валканчев оглашава се неважећом 345 1-1
- ВОЈНУ ОБЈАВУ издату од Команде града Београда о демобилизацији оглашавам неважећом. — Теодор Симић, Војвођанска 29. 336 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Никола Рагковић, студент агрономије, Београд, Теразије 43/1. 333 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ издате на име: Младена Симића, Младена Ђуковића, Слободна Сремчевића, Атанас Цветковића, Милована Ивањковића и Црногорца Миленка изгубљене су и оглашавају се неважећим. 341 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног одбора у Жагубици, рег. бр. 178 од 1 јануара 1945 године оглашавам неважећом. — Сима Дулкановић из Жагубице. 13113 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 28038 оглашавам неважећом. — Бранислав Црвенковић, Економски отсек Главне војне болнице, Београд. 8489 1-1
- ДИПЛОМУ о положеном Вишем течајном испиту у II женској реалној гимназији 1940/41 године оглашавам неважећом. — Цветковић М. Загорка, Београд. 8490 1-1
- ИНДЕКС и БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета у Београду изгубио сам и оглашавам неважећим. — Вулетих Властимир, Гаврила Принципа број 4, Вршац. 8488 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, КУПОНСКУ КАРТУ, Г и ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 оглашавам неважећим. — Гачић Никола, Београд. 8487 1-1
- ЧЛАНСКУ КАРТУ издату од Синдикатне подружнице Речног саобраћаја и обалског рада оглашавам неважећом. — Гачић Никола, Београд. 8486 1-1
- СПИСАК СТАНАРА издат од 3 рејона оглашавам неважећим. — Гачић Никола, Београд. 8485 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Гачић Никола, Београд. 8484 1-1
- ОБЈАВУ и ПОТВРДУ Југословенског државног речног бродарства оглашавам неважећим. — Гачић Никола, Београд. 8483 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО III разреда Државне трговачке академије оглашавам неважећим. — Милош Милошевић, Београд, Косовска 25. 8296 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора у Кичеву оглашавам неважећом. — Сотир Трпкоски, трг. помоћник, Кичево. 8481 1-1
- ДОПУНСКУ КАРТУ Р-2 за месец децембар 1945 године на име Др. Бравислава Илића из Београда изгубио сам па је оглашавам неважећом. 8480 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање и ДОПУНСКУ КАРТУ Р-2 изгубила сам и оглашавам их неважећим. — Живка Маравић, Београд. 8479 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Александар Петровић, Београд. 8478 1-1
- ПОТВРДУ о пријави стана оглашавам неважећом. — Бранислав Вукићевић, Захумска број 2/1. 8477 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Станка М. Поповића студента филозофије оглашава се неважећим. 8476 1-1
- ЗАДРУЖНУ КЊИЖИЦУ издату од задруге I рејона изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Јованка Поповић, Београд. 8474 1-1
- ЗАДРУЖНУ КЊИЖИЦУ издату од задруге I рејона изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Вукица Лазић, Београд. 8475 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈА Новинарског предузећа „Борба“ на име Радмиле Ђурчић оглашава се неважећом. 8473 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА од бившег 7 рејона изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Драгица Плазек, Београд, Жичка 5. 8472 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Анка Трајковић, Београд. 8470 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Зорица Милошевић, Пирот, Сењакова 3. 8469 1-1
- ОВЛАШЋЕЊА број 8729/35, 16116/34 и 19766/33 оглашавамо неважећим. — Бата. 8468 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Александар Такач, Београд. 8467 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег 10 рејона изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Александар Такач, Београд. 8466 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање, ПОТРОШАЧКЕ КАРТЕ и КАРТУ за текстил изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Александар Такач, Београд. 8465 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег 7 рејона изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Радмила Јаносевић, Београд. 8463 1-1
- КЊИЖИЦУ ЗА ПЕКАРА и КОЛОНИЈАЛ оглашавам за неважеће. — Катица Филипова. 8550 1-1
- КЊИЖИЦУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ „К“ оглашавам неважећом. — Анкица Митровић, Церска 35, 26 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета на име Славољуба Живановића оглашава се неважећим. 8563 1-1
- ПРИЈАВА СТАНА издата од I рејона на име Војислава Краставчевића са женом, Дринчићева 19 оглашава се неважећом. 8561 1-1
- ПРИЈАВА СТАНА Душанке Марковић оглашава се неважећом. 8285 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Савка Микашиновић, радница, Београд. 8284 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од 3 рејона оглашавам неважећом. — Никола Гачић, Београд. 8482 1-1

- СПИСАК СТАНАРА оглашавам неважећим. — Жарко Цвејић, Булевар Црвене Армије 56. 8282 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 295309 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Бранко Мијовић, Београд. 8281 1-1
- ЗАДРУЖНУ КАРТУ четвртог рејона оглашавам неважећом. — Обрад Матић, Молерова 29. 8279 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Милић М. Томашевић, Јаша Игњатовића 33. 8278 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета у Београду оглашавам неважећим. — Драгослав Љ. Митић, Београд. 8277 1-1
- ЛИЧНА КАРТА на име Марије И. Метикош оглашава се неважећом. 8276 1-1
- ЗАДРУГАРСКУ КЊИЖИЦУ бр. 82 оглашавам неважећом. — Верначки Милан, Мехмеда Соколовића 34. 8275 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милић М. Томашевић, пензионер, Јаша Игњатовића 33. 8274 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ и ПРИЈАВУ СТАНА изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Анка Добрић, Карађорђева бр. 36/IV. 8273 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ домаћинства изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Светислав Милосављевић, Београд. 8271 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неважећом. — Момчило Симић, Београд. 8270 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Г бр. 218049 за месеце новембар и децембар 1945 године оглашавам неважећом. — Вера Белић. 8268 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ домаћинства бр. 152072 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Милосав Максимовић, Београд. 8266 1-1
- ПРИЈАВА СТАНА на име Врјиновић Јованке оглашава се неважећом. 8247 1-1
- ФИЈАКЕРСКУ ДОЗВОЛУ издату од Одељења за радње бр. 7901 од 7 јула 1941 године оглашавам неважећом. — Мирко Топаловић, Београд. 8246 1-1
- ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 1259/45 издату од Српна савезног изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Мерцедес рођена Петрић Мишић. 8245 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном 3 разреду Државне трговачке академије оглашавам неважећим. — Регина Штерн-Караичић, Београд. 8244 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ за обављање механичке радионице бр. 7685 од 25 маја 1932 године оглашавам неважећим. — Александар Радивојевић, механичар, Креманска 12. 8240 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Маршал Шимо, Београд. 8238 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Милен Пешић, Вишњичка бр. 23. 8237 1-1
- ПОТВРДУ бр. 2110 о запослењу код Речне пловидбе оглашавам неважећом. — Никола Котенко, Београд. 8236 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ бр. 16630 оглашавам неважећим. — Милија Цимбаљевић, студент права, Београд. 8235 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 23913 оглашавам неважећом. — Миљева Дамњановић, Васа Чарапића бр. 5, Крагујевац. 13757 1-1
- ПРИВРЕМЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА (ЛИЧНА КАРТА) бр. 241 и ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 1291 на име Бјеленићина Ирпина оглашава се неважећом. 8239 1-1
- ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 50 издату од Финансиског одељења штаба КНОЈ-а од 10 августа 1945 године оглашавам неважећом. — Милена Симовић-Костић, секретар Персоналног одељења КНОЈ. 131 1-1
- КУПОВНЕ КЊИЖИЦЕ и ДОПУНСКУ КАРТУ Р-2 изгубила сам и оглашавам их неважећим. — Загорка Спасић, Београд. 8567 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ Г изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Софија Видојковић, Београд. 8566 1-1
- ОБЈАВА бр. 2955 издата од Градског одбора оглашава се неважећим. — Целадин Алм Палтала, Охрид, улица Караорман бр. 1. 13759 1-1
- КЊИЖИЦУ Г и К за снабдевање бр. 12380, 12381 и 4474 оглашавам неважећим. — Гроздана Вуловић, Јанка Веселиновића 57, Крагујевац 13758 1-1
- ДОПУНСКУ КАРТУ за новембар месец оглашавам неважећом. — Велимир Каурић. 8340 1-1
- КАРТЕ СНАБДЕВАЊА бр. 139409 и Р-1 и две ЛЕГИТИМАЦИЈЕ изгубили смо и оглашавамо их неважећим. — Србољуб и Драга Симић, Београд, Војводе Бране 16. 8339 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Мирт Антон, Престолонаследника Петра 36. 8338 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Марија Херман Микулић, Каленићева 9/III. 8337 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда, оглашавам неважећом. — Марија Херман Микулић, Београд. 8336 1-1
- SVEDOČANSTVO о položenom višem tečajnom ispitu, izdato od III muške realne gimnazije u Zagrebu 1945 godine oglašavam nevažećim. — Gojko J. Ljuština, Stojana Protića 41, Beograd. 9329 1-1

## РАЗНО

Пошто ме је мој муж Драгутин Мајерхофер, бивши југословенски официр, а по доцнијем сазнању постао немачки официр, напустио 1941 године и отада ми се није више јавио, то га позивам да се у року од петнаест дана по огласу јави у противном случају ћега ћу новести бракоразводну парницу. — Тодорка Мајерхофер, Урошевца. 12549 1-1

### ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ЗЛАТАРСКЕ РАДЊЕ

На основу §§ 3 ст. 1 тач. 1, 4, 23, 24, 96 ст. 1, 98 и 418 Закона о радњама од 5 новембра 1931 године, а пошто је удовољено законским наређењима, овлашћује се Никола Борђевић и Радован Ајваз, из Београда, да могу обављати:

златарску радњу

Име под којим се радња води: Златарска радња Николе Бурђевића и Радована Ајваза.

Седиште радње је у Београду, улица Посенкарева бр. 28, рејон II.

Ово овлашћење уписано је у смислу § 99 Закона о радњама у регистар радњи II, под редним бр. 8. Такса од 200.— динара по Тбр. 91 ст. 4 Закона о таксама наплаћена је и прописно поништена на овом овлашћењу и 15.— динара у готову у корист ИНО-а.

Бр. 18056. — Из Одељења унутрашњих послова ИНО-а, 30 новембра 1945 године. 8426 1-1

## 28. ПРЕПАКУЕЊЕ ПАКЕТИТЕ

## Во внатрешниот саобраќај:

Пакети до 5 кг. — — — — —	10.—	Дин.
Преку 5 кг. до 10 кг. — — — — —	15.—	"
Преку 10 кг. до 20 кг. — — — — —	20.—	"

## Во меѓународниот саобраќај:

За пакети без обзир на тежина — — — — — 5.50.— Дин.

Во меѓународниот и внатрешниот саобраќај таксата се убележуе на спроводниот лист и се наплатуе при испорачката заедно со останалите такси и трошкови кои го теретаат пакетот.

## 29. ПОТВРДА ЗА ПРЕДАВАЊЕ ИСПРАТКИТЕ

Се наплатуе такса од — — — — — 10.— Дин.

Оваа такса се лепа во франко марки на образец со кој се бара потврда

## 30. БАРАЊЕ ЗА ПОВРАКЉАЊЕ ИСПРАТКАТА, ИЗМЕНА АДРЕСАТА И СМАЛУЕЊЕ ИЛИ СИМУЕЊЕ ОТКУПНИОТ ИЗНОС

## Во внатрешниот саобраќај:

За еден од напред означените барања се наплатуе такса на прелорачано писмо на најниска стопа на тежината. За извршуење на барањето патем на телеграфот, покрај ова такса се наплатуе и такса за телеграма према бројот на зборовите.

## Во меѓународниот саобраќај:

За едно од овие барања се наплатуе 12.— Дин.

## 31. ИЗВЕШТАЈ ЗА НЕУРУЧИВОСТА НА ПАКЕТОТ

Извештај за неуручивоста на пакетот се предава на испраќачот по наплата на такса од — — — — — 6.— Дин.

Таксата се лепа во порто марки на извештајот.

## 32. ПРЕТПЛАТА НА ПОШТАНСКИ ПРЕГРАТКИ

Препратки без клуч месечно — — — — — 30.— Дин.

Препратки со клуч месечно — — — — — 50.— "

## 33. ЗАТВОРЕНИ ТОРБИ (СО КЛУЧ)

За ракуење со затворена торба се наплатуе месечно — — — — — 40.— Дин.

Такса се наплатуе во готово.

## 34. ПОСТ РЕСТАНТ РАКУЕЊЕ

За писма и дописници — — — — — 1.— Дин.

За препорачани испратки вредносни писма, упутници и пакети — — — — — 2.— Дин.

Во внатрешниот саобраќај таксата се наплатуе од испраќачот. Ако се наплатуе таксата од прималецот, се наплатуе во дупли износ.

За испратки од странство се наплатуе од прималецот такса во еднострук износ и се лепа на испратката во порто марки.

## 35. ИСПЛАТНО ОВЛАСТУЕЊЕ (ДУПЛИКАТА НА УПУТНИЦАТА)

За оставуењето на исплатното овластуење (дупликата на упутницата) ако е загубена упутницата, уништена или оштетена со кривица на примачот или испраќачот или со нивна кривица поминат рокот за исплатата, се плаќа, сем таксата за молба (во таксени марки) према Законот за таксите уште и такса во поштански марки во внатрешниот и меѓународниот саобраќај — — — — — 7.— Дин.

Таксата се лепа на исплатното овластуење. Упутничката такса по вредноста не се наплатуе.

## 36. ПРОДОЛЖУЕЊЕ РОКОТ ЗА ИСПЛАТА НА УПУТНИЦИ

За продолжуење рокот за исплата на упутница, ако овие останат неисплатени до одредениот рок со кривица на примачот, сем таксата за молба (во таксени марки) према Законот за таксите се наплатуе уште и такса во поштански марки во внатрешниот и меѓународниот саобраќај 7.— Дин.

Оваа такса се лепа на дотичната упутница.

## 37. ПОТРАЖНИЦИ

Во внатрешниот саобраќај — — — — — 6.50 Дин.

Во меѓународниот саобраќај — — — — — 7.— Дин.

## 38. ЧУВАЊЕ ПОЛНОМОКЉИЈАТА

Ако полномокљијето гласи за време 15 дена — — — — — 10.— Дин.

Ако полномокљијето гласи подолго од 15 дена годишно — — — — — 20.— Дин.

Таксата се наплатуе во франко марки и се лепа на самото полномокљије.

За секоја наредна година се наплатуе и лепа на истото полномокљије а најдалеку до крај на март на настаналата година.

## 39. ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И БАГАШ НА ПОШТАНСКИ АУТО-ЛИНИЈИ

## Тарифа на патници

За секој прејден километар од лице 1.— Дин.

Раздалечина до 500 метра не довоѓа во обзир кај пресметањето должината на пакуењето, а раздалечината од 500—1000 метра се смета како цел километар.

## Тарифа за багаш

Багаш до 5 кг. тежина ако не завзема користен простор во колата како и за багаш од 5 кг. до 10 кг. тежина се наплатуе 20% на цената од возната карта на сопственикот на багашот.

За багаш преку 10 кг. до 20 кг. тежина се наплатуе од 30% на цената од возната карта на сопственикот на багашот.

Под таксирање засебно влегуе секој предмет (пакет).

Најголема тежина на вкупниот багаш на еден патник не смее да прејдуе 20 кг.

## 40. ТАКСА НА ЦАРИНЕЊЕТО

## а) Писмоносни исправки

За писмоносни исправки од странство чиј содржај подлежуе на царинење, таксата на царинењето по парче изнесуе 7.50 Дин.

За сметање царинските давачки (за секоја засметка) 1.— Дин.

## б) Пакети

За секој пакет од странство таксата на царинењето по парче — — — — — 9.— Дин.

За секоја засметка на царинските давачки — — — — — 2.— Дин.

Овие такси се однесуат во засметката на царината и се наплатуат во готови пари. За посредуење при извозното царинење се наплатуе иста такса како и при посредуењето при увозното царинење. Оваа такса се лепа во франко марки на царинската признание по платената извозна царина.

## 41. ПОСРЕДУЕЊЕ И ПОДНЕСУЕЊЕ НА ЖИГОВИНА

За посредуење и поднесуење на жиговина царински испратки од иностранство прималецот плаќа 16 динари.

Ова такса се наплатуе од прималецот на испратката.

## 42. ПРОДАВАЧНИ ЦЕНИ НА ПОШТАНСКИТЕ ВРЕДНОСНИЦИ И МОНОПОЛИСАНИ ОБРАЗЦИ

Дописница за внатрешни саобраќај, отворена — — — — — 1.50 Дин.

Дописница за внатрешни саобраќај со платен одговор — — — — — 3.— "

Дописница за внатрешни саобраќај, затворена — — — — — 2.50 "

Дописница за меѓународни саобраќај, отворена — — — — — 3.— "

Поштанска упутница за внатрешен саобраќај — — — — — 1.— "

Поштанска упутница за меѓународни саобраќај — — — — — 1.— "

Телеграфска упутница за внатрешни саобраќај — — — — —	1.— „
Откупна упутница за внатрешни и меѓународен саобраќај — — — — —	1.— „
Спроводни лист за внатрешни и меѓународен саобраќај — — — — —	1.— „
Откупни спроводни лист за внатрешен саобраќај — — — — —	2.— „
Откупни спроводни лист за меѓународен саобраќај — — — — —	2.— „
Царинска декларација — — — — —	1.— „
Поштански налог (наложни лист) — — — — —	2.— „
Поштански налог (завој) — — — — —	1.— „
Завој за вредносни писма (мали) — — — — —	2.— „
Завој за вредносни писма (поголеми) — — — — —	3.— „
Предајна книга (голема) — — — — —	40.— „
Испоручна книга (мала) — — — — —	20.— „
Книга за продавци на вредносниците — — — — —	20.— „
Предајна книга (мала) — — — — —	25.— „
Франко карта — — — — —	1000.— „

Министерството на поштите, телеграфите и телефоните кје саопшти засебно:

- 1) Допунски такси за отпрема, писмоносните испратки по воздушен пат во внатрашњен и меѓународен саобраќај;
- 2) Пакетски такси во меѓународниот саобраќај; и
- 3) Преглед на еквивалентите на писмоносните такси кои ги наплатуваат поедините поштански управи.

## ТЕЛЕГРАФСКИ ТАКСИ

## Во внатрешниот саобраќај:

1) За обична телеграма, збор — — —	1.50 Дин.
минимална такса — — — — —	15.— „
2) За хитна телеграма, збор — — —	3.— „
минимална такса — — — — —	30.— „
3) За весничарска телеграма, збор —	0.75 „
минимална такса — — — — —	7.50 „
4) За телеграма со платен одговор, збор — — — — —	1.50 „
минимална такса — — — — —	15.— „
5) За телеграма со хитен одговор платен, збор — — — — —	3.— „
минимална такса — — — — —	30.— „
6) За телеграма со сравнување покрај таксата за телеграма уште пола такса на обична телеграма на исти број зборови и за исто определување; минимална такса — — — — —	7.50 „
7) За телеграфска потврда за испорачка телеграмата — — — — —	15.— „
8) За потврда за испорачка телеграмата со хитна телеграма — — — — —	30.— „
9) За препис на телеграмата ма која врста, до 50 реча — — — — —	15.— „
за секои други 50 реча или дел од 50 реча уште по — — — — —	15.— „
10) За признавица за предадена телеграма — — — — —	2.— „
11) За достава телеграмата по нарочит носител, од 1 км. или разломаж од километро, дење — — — — —	15.— „
а нокје — — — — —	30.— „
12) Претплата за извештаји за берзански курсеви и прогнози на време, годишно — — — — —	300.— „
13) Претплата за право на предавање телеграм на депозит, годишно — — — — —	240.— „
14) Претплата за право на употреба или скратена или уговорена адреса, годишно — — — — —	360.— „
15) За предавање телеграм патем на телефон за секои 10 зборови или дел од 10 зборови — — — — —	1.— „
16) Претплата за употреба Кода (шифри), годишно — — — — —	1.200.— „

## Далекописни урегјаи:

Инсталација, преселување и преместување	
17) Инсталација или селидба на главниот апарат или споредната станица во потесен местен рејон — — — — —	1.560.— Дин.
18) Инсталација на споредниот апарат	260.— „
19) Преместување на главниот апарат, споредниот апарат и споредната станица — — — — —	400.— „
Претплата	
20) За главен апарат, на година — — — — —	1.200.— Дин.
21) За спореден апарат, на година — — — — —	350.— „
22) За споредна станица, на година — — — — —	600.— „
Одржување на апаратот и спојната линија	
23) За главен или спореден апарат како и споредна станица, по апаратот:	
а) во ускиот местен рејон, на година — — — — —	1.200.— „
б) во широкиот местен рејон, на година — — — — —	1.800.— „
24) За споредна линија по широкиот местен рејон, за секој километар или започнат километар на линијата:	
а) за ваздушна линија, годишно — — — — —	300.— „
б) за вештачка линија или кабел, годишно — — — — —	150.— „
Уступување на линиите	
25) За секој километар или започнат километар на линијата при непрекидно трајање на спојот:	
а) за ваздушна линија, годишно — — — — —	100.— „
б) за вештачка линија или кабел, годишно — — — — —	50.— „
Користење на линијата	
26) Во местниот саобраќај, за секоја цела или започната времена единица од 3 минути — — — — —	1.— „
27) Во меѓуместниот саобраќај, за првата единица на времето од 3 мин. во времето на јакниот саобраќај:	
а) I зона од 100 км. — — — — —	20.— „
б) II зона од 100 до 300 км. — — — — —	35.— „
в) III зона преку 300 км. — — — — —	60.— „
28) Во меѓуместниот саобраќај за првата единица на времето од 3 минути во време на слабиот саобраќај:	
а) I зона до 100 км. — — — — —	14.— „
б) II зона од 100 до 300 км. — — — — —	25.— „
в) III зона преку 300 км. — — — — —	40.— „
Забелешка 1. За секој започнат натамошен минут се смета една третина на означените такси.	
Забелешка 2. Ужиот местен рејон е онај дел на местната т. т. мрежа кои се најде во границите на замишлениот круг со полупречник од 4 км., чији центар е местната далекописна централа. Овој ужи местен рејон еднак е за сите места.	
Забелешка 3. Такси за инсталација, селидба, преместување и годишна претплата еднакви се за сите места.	
Забелешка 4. За линија, за кои се плаќа такса за уступување, не се плаќа такса за одржување.	
Забелешка 5. За предавање телеграми на централата по пат на далекописакји урегјаи заради подолго отпремање или достава примачот се плаќа такса како и за предавање или достава на телеграми по пат на телефон.	
Забелешка 6. Местен саобраќај е непосреден саобраќај помеѓу два далеку писакји урегјаи приклучени на една иста централа.	

**Забелешка 7.** Како време на слаб саобраќај се зема времето кое е прописано за телефонски разговори.

**Забелешка 8.** Меѓуградските линии можат да се уступат на државните установи за меѓусобна работа на нивните далекуписакци урегјаји.

**Забелешка 9.** Во меѓумесниот саобраќај се наплатуе за првите три дена такса за целата единица, а преку тоа траење се наплатуе за секој минут или дел на минут една третина на таксата за цела единица.

**ТЕЛЕФОНСКИ ТАКСИ**

Инсталациони такси

**1) Такси за внатрешна инсталација**

	Дин.
1) За внатрешна инсталација на главниот претплатнички телефон и двојниот приклучок	200.—
2) За внатрешна инсталација на споредна станица	200.—
3) За внатрешна инсталација на споредниот телефонски апарат	200.—
4) За инсталација на втора телефонска слушалница	100.—
5) За внатрешна инсталација на сигнално звонче	200.—
6) За инсталација на нокен прекидач или мекјач	100.—
7) За инсталација на една гарнитура на собни контакт (два зидни и еден на гајтанот на телефонот)	200.—
7а) За инсталација на секој понатамошен добни контакт (трети, четврти и т. н.) од контакт	150.—
7б) За приклучок на контактот кој претплатникот сам го набавил и инсталирал	100.—
8) За инсталација на потцентралата која е својлна на п. т. т. управа се наплатуат фактички трошкови.	
9) За приклучок на потцентралата на државната централа од секоја линија	50.—
10) За монтирање или демонтирање на касичиња за збирање пари	100.—

**Забелешка 1.** Таксите за внатрешни инсталации еднакви се за сите места и за сите претплатници, без обзир на системот на телефонската централа и типот на телефонската постројка кај претплатникот.

**Забелешка 2.** Претплатниците кои за свој трошок ќе изградат внатрешна телефонска инсталација, не плаќаат такса за истата.

**Забелешка 3.** Во случаите под точ. 3 и 5 покрај предвидената такса се плаќаат и стварните трошкови за изградбата на надворешната линија помеѓу главниот и споредниот апарат, односно помеѓу главниот апарат и сигналното звонче, ако такви има.

**2) Такси за надворешни инсталации**

За надворешна инсталација на главниот претплатнички телефон во ускиот местен рејон:

1) Во местата кои имаат до 100 уведени претплатнички линии	700.—	Дин.
2) Во местата кои имаат од 101 до 1000 уведени претплатнички линии	900.—	"
3) Во местата кои имаат преку 1000 уведени претплатнички линии	1.000.—	"

**Забелешка 1.** Такса на надворешната инсталација на главниот претплатнички телефон во потесниот местен рејон е одредена според вкупниот број на претплатничките линии уведени во телефонската централа на дотичното место и еднаква е за сите претплатници во истото место.

**Забелешка 2.** Во вкупниот број на уведените линии во централата не влегуат линиите на службените телефони.

**Забелешка 3.** Претплатниците на двојните приклучоци и споредните станици плаќаат на име такса за надворешна инсталација 75% од оваа такса.

**Забелешка 4.** Претплатниците чии телефони се врзани преку куќната централа плаќаат на име такса за надворешна инсталација 50% од оваа такса.

**Забелешка 5.** Претплатниците во поширокиот местен рејон плаќаат покрај таксата од оваа точка уште и стварни трошкови за изградба на линијата во поширокиот местен рејон.

**Забелешка 6.** Кога претплатникот поради преселување на друго место откаже телефон и истовремено изјави да ќе биде претплатник и во новото место и во прописаното рок се пријавуе за претплатник, плаќаат 50% од вкупната инсталациона (надворешна и внатрешна) такса за тоа место.

**Забелешка 7.** Во случај уступување телефонот по меѓуспружниците несе плаќа никаква инсталациона такса, ами само такса за промена на адресите.

Ако телефонот го уступуе родителот на синот или ќерката и обратно, брат на братот или на сестрата и обратно, новиот претплатник плаќа 25% од вкупната инсталациона (надворешна и внатрешна) такса.

**Забелешка 8.** Активните поштенско-телеграфско-телефонски службеници плаќаат за главниот телефон 50% од вкупната инсталациона (надворешна и внатрешна) такса која важи на дотичното место.

**3) Такса за преместување и селидба на телефонот:**

1) За преместување главниот претплатнички телефон, двојниот приклучок или споредната станица во истата зграда или на земјиштето на истиот катастарски број — — — — — Дин. 300.—

2) За селидба на главниот претплатнички телефон, двојниот приклучок или споредната станица во друга зграда на земјиште на друг катастарски број во потесниот рејон на местната мрежа, се плаќаат 50% од таксата одредена за внатрешна и надворешна инсталација на главниот претплатнички телефон во дотичното место.

3) За преместување споредниот телефонски апарат во истата зграда или во друга зграда на земјиште на истиот катастарски број — — — — — Дин. 300.—

4) За преместување на еден апарат од едно место на друго во истата просторија — — — — — Дин. 100.—

5) За селидба на споредниот апарат во друга зграда на земјиште на друг катастарски број 300.— Динари.

6) Симнување и поновно наместување телефонскиот апарат по захтев на претплатникот — — — — — Дин. 100.—

7) За измена врстата на апаратот по захтев на претплатникот како и за измена апаратот оштетен со кривича на претплатникот — — — — — Дин. 100.—

8) За преместување или преселување една гарнитура на собни контакт — — — — — Дин. 200.—

9) За преместување на секој понатамошни контакт на трекји, четврти и т. н. — — — — — Дин. 100.—

10) За преместување или селидба на еден сигнален звонче — — — — — Дин. 200.—

11) За преместување или селидба на нокен прекидач или мекјач — — — — — Дин. 100.—

**Забелешка 1.** Во случај на селидба на главниот претплатнички телефон, двојниот приклучок или споредната станица од ускиот во поширокиот реон на местната мрежа, се плаќаат покрај 50% од одредената вкупна такса за инсталацијата и вистинските трошкови за из-

- градбата на линијата во широкиот месен рејон.
- Забелешка 2. Во случаите под точка 1 и точка 3 покрај предвидената такса се плаќаат и вистинските трошкови за изградбата на надворешната линија од едно до друго здание.
- Забелешка 3. Селидбата на споредниот телефонски апарат се врши секојпат едновременно со селидбата на главниот претплатнички телефон. Селидба само на споредниот апарат не може да се врши.
- Забелешка 4. За измена на апаратот по службена потреба и на апарат оштетен без кривица на претплатникот не се наплатуе никаква такса.

#### 4) Такса за одржување претплатничките телефонски линии во поширокиот месен реон

За одржување линиите во поширокиот месен реон за секои 100 метра или дел од 100 метра, годишно Дин. 30.—.

- Забелешка 1. Оваа такса ја плаќа секој претплатник кој се навогја во поширокиот месен реон.
- Забелешка 2. Претплатникот на повремениот телефон во поширокиот месен реон на име такса за одржување линиите во поширокиот месен реон плаќа за времето додека телефонот не е вкочен 50% од таксата која е прописана за времето додека телефонот е во работа.
- Забелешка 3. Селските народни одбори (селските општини) како претплатници на кој им е одобрено сами да ги одржуваат своите претплатнички линии во поширокиот месен реон, не плаќаат такса за одржување тие линии.

#### 5) Такса за одржување потцентралите

За одржување потцентралите, кои се власништво на поштанско-телеграфско-телефонската управа, се плаќаат годишно:

- 1) За индукторските потцентрали — 60.— Дин.  
2) За потцентрали со централна батерија — — — — — 120.— „  
3) За автоматски потцентрали — — — — — 160.— „

- Забелешка 1. Оваа такса ја плаќаат претплатниците според вкупниот број во потцентралата уведени споредни апарати и споредни станици.
- Забелешка 2. Претплатниците, кои сами за свој трошок набавиле и инсталирале потцентрали, ако самите ги одржуваат не ја плаќаат оваа такса.

#### 6) Телефонска претплата во местата со рачни телефонски централи

За главниот телефон

I Раздел: местата кои имаат до 25 претплатнички линии.

I група на претплатници: приватни станови — — — — — 600.— Дин.

II група на претплатници: останали претплатници — — — — — 1200.— „

II Раздел: местата кои имаат преку 25—100 претплатнички линии.

I група на претплатници: приватни станови — — — — — 900.— „

II група на претплатници: останали претплатници — — — — — 1800.— „

III Раздел: местата кои имаат преку 100 претплатнички линии.

I група на претплатници: приватни станови — — — — — 1200.— „

II група на претплатници: останали претплатници — — — — — 2400.— „

#### ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА

Телефонска претплата во местата со автоматски телефонски централи  
За главниот телефон

I Раздел: Претплатници во местата кои имаат до 100 претплатнички линии 360.— Дин.

II Раздел: Во местата кои имаат преку 100—1000 претплатнички линии — 440.— „

III Раздел: Претплатници во местата кои имаат преку 1000 претплатнички линии — — — — — 600.— „

Забелешка 1. Телефонската претплата за главниот телефон се одредуе во годишен износ и се плаќа тромесечно унапред. Тромесечјата се сметат по календарската година.

Забелешка 2. Годишната телефонска претплата се одредуе:

1) према системот на телефонската централа во местото,

2) према вкупниот број на претплатничките линии вкочени во телефонската централа на дотичното место на ден 1 декември на претходната година. Во овој број не влегуваат линиите на службените телефони.

3) према групата во која е телефонскиот претплатник сврстан, (ова важи за местата со рачни телефонски централи).

Забелешка 3. Претплатата прописана за местата со рачни телефонски централи се применуе и во местата со автоматските телефонски централи а во случаите кога автоматските централи не се снабдени со бројачи на разговори.

Забелешка 4. Активните поштанско-телеграфско телефонските службеници плаќаат за главниот телефон 50% од прописаната претплата.

#### 7) Претплата за јавната телефонска говорница

За јавната телефонска говорница покрај редовната телефонска претплата плаќа претплатникот и посебно годишна претплата од Дин. 1000.—.

#### 8) Претплата за споредната станица, двојниот приклучок, споредниот апарат, ноќниот прекидач и сигналното звонче

1) За споредната станица, ако е претплатникот на главниот телефон и споредната станица едно исто лице, годишна телефонска претплата се одредуе како да е таја главен телефон, а се наплатуе 50% од таја одредена претплата.

Ако се претплатниците на главниот телефон и споредната станица дваца разни лица, обајцата претплатници плаќаат по 75% од претплатата одредена за главниот телефон.

2) Претплатниците на двојните приклучоци плаќаат на име на претплатата по 75% од претплатата прописана за главниот телефон.

3) Претплатниците, чиите телефони се врзани преку куќината централа плаќаат на име на претплатата по 50% од претплатата одредена за главниот телефон.

4) За спореден телефонски апарат годишна претплата изнесуе 20% од годишната претплата за главниот телефон.

5) За секој собни контакт, сем оној кој се навогја кај главниот апарат, се плаќа годишна претплата — — — — — 120.— Дин.

6) За сигнално звонче се плаќа годишна претплата — — — — — 120.— „

7) За ноќен прекидач се плаќа годишна претплата — — — — — 60.— „

8) За касинче за збирање пари уз телефонскиот апарат се плаќа годишна претплата — — — — — 120.— „

- Забелешка 1. Двојните приклучоци и приклучоците врзани преку куќната централа, можат да се инсталираат само во местата со автоматски телефонски центри и тоа на претплатниците кои обавуваат мал број разговори.
- Забелешка 2. Претплатникот, кој сам го набавил и го одржува споредниот апарат со потцентралата плаќа годишно претплата секој спореден апарат по Дин. 160.—
- Забелешка 3. За мењачот како посебна справа претплатниците не плаќаат годишна претплата, периодот на јак саобраќај во период на слаб саобраќај и обрнато се таксиплатниците никаква претплата.
- Забелешка 4. За втората слушалница не плаќаат претплатниците никаква претплата.
- Забелешка 5. Претплатникот кој сам го набавил и го одржува телефонскиот апарат со касица за збирање пари не плаќа претплата за касицата.
- Забелешка 6. Претплатникот кој сам ја набавил само касицата за збирање пари, кој го одржува п. т. т. управа, плаќа за ова одржување годишно Дин. 60.—

**9. ПРЕТПЛАТА НА ПОТЦЕНТРАЛИТЕ КОЈ СЕ ВЛАСНИШТВО НА П. Т. Т. УПРАВА**

1) За индукторските потцентрали од секој телефонски апарат уведен во потцентралата, годишно — Дин. 60.—

2) За потцентрали со централната батерија (С. В.) од телефонски апарат уведен во потцентралата, годишно — Дин. 120.—

3) За автоматските потцентрали од секој телефонски апарат уведен во потцентралата, годишно — Дин. 160.—

Забелешка 1. Освем претплатите од точка 1, 2 и 3 плаќа претплатникот за секоја линија која потцентралата ја врзуе со државната телефонска централа, претплата одредена за главниот телефон.

Забелешка 2. Претплатникот кој сам ја набавил и инсталирал потцентралата, не плаќа годишна претплата за потцентралата, ако ја одржуе сам.

**10) Претплата за посебни служби**

1) Претплата за постојана телефонска врска износует:

- а) ако се дава еднаш дневно, месечно Дин. 60.—
- б) ако се дава два пати дневно, месечно — Дин. 120.—

2) Претплата за разбудување или повикување во одредено време износует:

а) ако разбудувањето или повикувањето се врши еднаш дневно, месечно Дин. 60.—

б) ако разбудувањето или повикувањето се врши дневно повеќе пати, се плаќа онолку пати одредена такса под а) колку пати разбудувањето или повикувањето се врши дневно.

3) Претплата за обавестување за бавење на претплатникот надвор од куќата износует:

За секој 15 дена обавестувања или дел на ова време — Дин. 60.—

**ОСТАНАЛИ ТЕЛЕФОНСКИ ТАКСИ**

**11) Такса за разни измени**

1) За измена бројот на телефонските претплатници се плаќа такса од — — — Дин. 100.—

2) За трето и секое поватамошно уведување на претплатникот во телефонски именик се плаќа такса од — — — Дин. 20.—

3) За измена на текстот на имињата, адресите, звањата и друго од који претплатниците се уведени во телефонските именници кога оваа измена сами ја сакаат се плаќа такса од — — — — — Дин. 20.—

**Забелешка:**

Еднократно и двократно уносување претплатниците во телефонски именик е бесплатно.

**12) Такса за телефонски разговори**

Дин.

1) Такса за обична телефонска позивница износует — — — — — 10.—

2) Такса за житна телефонска позивница износует — — — — — 20.—

3) Такса за телефонска извесница износует 1/3 од таксата за обичен триминутен разговор, најмалку — — — — — 10.—

4) Такса за признавица на извршен телефонски разговор износует — — — — — 2.—

5) За една единица на местен разговор обавен од јавна говорница во местата со рачни телефонски центри — — — — — 2.—

6) За секој позивен местен разговор обавен од претплатничкиот телефон во местата со автоматски телефонски центри плаќа претплатникот — — — — — 1.—

7) За една единица на местен разговор обавен од јавна говорница во местата со автоматски телефонски центри — — — — — 1.—

8) За обични меѓумесни разговори обавени во период на јак саобраќај од 8—20 часови, такса за една единица на разговорот износует:

I зона	до 25 км.	— — — — —	10.—	Дин.
II "	од 25 " 50 км.	— — — — —	16.—	"
III "	" 50 " 100 км.	— — — — —	20.—	"
IV "	" 100 " 200 км.	— — — — —	30.—	"
V "	" 200 " 400 км.	— — — — —	40.—	"
VI "	" 400 " 600 км.	— — — — —	50.—	"
VII "	преку 600 км.	— — — — —	60.—	"

За обични меѓумесни разговори обавени во период на слаб саобраќај, од 20—8 часови, такса за една единица на разговорот износует:

I зона	до 25 км.	— — — — —	5.—	Дин.
II "	од 25 " 50 "	— — — — —	8.—	"
III "	" 50 " 100 "	— — — — —	10.—	"
IV "	" 100 " 200 "	— — — — —	15.—	"
V "	" 200 " 400 "	— — — — —	20.—	"
VI "	" 400 " 600 "	— — — — —	25.—	"
VII "	преку 600 км.	— — — — —	30.—	"

9) Такса за право на обавување меѓумесни разговори на рачен депозитот износует годишно Дин. 240.—

Забелешка 1. Такса за месни разговори обавени од претплатничкиот телефон во местата со автоматски телефонски центри е составен дел на претплатата и се плаќа месечно во рок од 10 дена, од денот на примениот позив на плаќањето.

Забелешка 2. Таксата за месните разговори во местата со автоматски телефонски центри може претплатникот да ја наплати од лицето кое обавило разговор од неговиот телефон.

Забелешка 3. Државните меѓумесни разговори подложат на плаќање такса, прописана за приватни разговори. Изузеток од ова чинат разговорите кој по законот се ослободени од плаќање такса.

Забелешка 4. Службените разговори не подложат на плаќање такса (член 5 точ. 1, 2 и 7 Заколот за п. т. т. такси).

- Забелешка 5.** За хитни разговори се плаќа двострука, а за многу хитни, десетострука такса од обичниот разговор, со тоа за обе-те врсти разговори за првите три ми-нуту да се наплатуе такса за цела еди-ница, а преку тоа траење се наплатуе за секој минут или дел на минутот 1/3 на таксата за цела единица.
- Забелешка 6.** За претплатените разговори во одреде-но време, во време на слаб саобраќај (од 20 до 8 час.) се наплатуе половина такса прописана за обични разговори обавени во време на јак саобраќај, а за претплатени разговори обавени во време на јак саобраќај, се наплатуе двострука такса прописана за обични разговори во време на јак саобраќај.
- Забелешка 7.** Меѓумесните радиофонски преноси подлежуат на такса за меѓумесни раз-говори.
- Забелешка 8.** За меѓумесните весничарски разговори обавени во време од 15—8 часот се плаќа такса прописана за разговори обавени во време на слаб саобраќај.
- Забелешка 9.** За разговорите кои се обавуат меѓу две центри во разни места ако меѓу-јусобната далечност во воздушна линија не е поголема од 6 км. не се наплатуе такса за меѓумесни разговори, веќе они се сметат како местни.
- Забелешка 10.** Разговорите чие траење преминуе од рат по чл. 74 точка 10 Правилникот за телефонската служба.
- Забелешка 11.** Ако повикувачот на телефонот одбива да разговора, пошто е меѓумесната ве-за веќе успоставена, плаќа такса за една единица на тражениот разговор.
- Забелешка 12.** Ако телефонскиот претплатник пред успоставувањето на врската за меѓу ме-снии разговор одустануе од разговорот, не плаќа никаква такса.
- Забелешка 13.** Ако телефонскиот претплатник не се одзива во моментот кога е тражената врска успоставена, плаќа такса за една единица на тражениот разговор.

**13) Радио претплата**

- 1) За употреба на пријемниот радио апарат се плаќа годишно Дин. 360.—.
- 2) Продавачите на радио апаратите било да имаат антена на својте радији, или не, плаќат годишно Дин. 2.000.—.
- 3) За преносните радио апарати кои служат за демонстрација, пропаганда, се плаќа годишно 1.000.— динари.
- 4) За држење апарати, за примање вести на ве-сничарските агенции, берзанските и трговските аген-ции, како и еснафските удружења, се плаќа годишно 2.500.— динари.

Број 630. — Од Министерството на поштите, теле-графите и телефоните, 10 јануари 1946 година.

**ИСПРАВКА**

Во „Службениот лист“ бр. 98 од 18 декември 1946 година е објавено Напатствије за спроведување валоризација и за прекнижување во динари ДФЈ во врска со замената на новчаниците. Во ракописот доставен за штампа се поткрала следната грешка:

во чл. 5 под 4) во шеснаестиот ред одозгора стои:

„100 албански лекови 250.—“

а треба:

„100 албански франкои 250.—“

VI бр. 628. — Од соопшното Министерство на финансиите, 14 јануари 1946 година.

**ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА**

Претплатата на „Службениот лист на Федера-тивна Народна Република Југославија“ за 1946 го-дина изнесуе 650; ако претплата се положиуе само за првото полугодниште на 1946 година, тогај претпла-тата чини 350.— динари.

Претплатата на „Службените соопштења на Со-јузниот уред за цени“ како посебно издање на „Службениот лист на Федеративна Народна Репу-блика Југославија“ чини за целата 1946 година 250.— динари.

Претплатата се положиуе на благајната на „Служ-бениот лист“, Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 62-324, со назначуење на име од што парите се уплатуат.

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ одново ги повикуе оние претплатници који до донеска конечно не го измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-дина долгот да го што порано измират.

**СОДРЖАЈ:**

	Страна
29. Закон за напоменувањата на Законот за На-родната банка на Краљевина Југославија од 17 јуни 1931 година со изменувањата и дополнувањата од 14 септември 1940 година	37
30. Уредба за стручњациите, специјалистите и техничарите во воздухопловството на Југо-словенската армија — — — — —	37
31. Уредба за специјалниот воздухопловен до-даток на персоналот на служба во возду-хопловството на Југословенската армија	39
32. Решење за измена на Правилникот за извр-шуење Законот за демобилизација на нај-младите годишта и други партии постари годишта, хранители и сите жени од Југо-словенската армија и морнарица Мб. бр. 15100 од 1 ноември 1945 година („Службен лист“ бр. 85/1945) — — — — —	39
33. Решење за каматата на штедниот улог кај Поштанската штеднишница — — — — —	39
34. Званична објава за завршетокот на репа-тријацијата од Германија, Шведска, Нор-вешка и Данска — — — — —	40
35. Поштанско-телеграфско-телефонска таксе-на тарифа — — — — —	40

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Бео-град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 29. — Штампа на Државна штампарица Београд.